

## НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија  
број 4.1.18.07 од 23.01.2018 година.

Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:

- 23.196,00 денари- месец ноември 2017 година
- 22.342,00 денари- за месец јануари - декември 2016 година
- 23.260,00 денари- за месец септември - ноември 2017 година  
(просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца)

Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на пооделни надоместоци и тоа:

- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку работодавачот исхраната ја организира на свој трошок;
- дневници за службени патувања во земјата,
- отпремнина при заминување во пензија,
- за одвоен живот
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука

Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број  
4.1.18.06 од 23.01.2018 година

Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:

- 34.079,00 денари- месец ноември 2017 година,
- 32.822,00 денари- за месец јануари - декември 2016 година,
- 34.157,00 денари- за месец септември - ноември 2017 година  
(просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца)

Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува:

$$34.079,00 \times 50\% = 17.040,00 \text{ денари}^1$$

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примањата од работен однос од еден обврзник изнесува:

$$34.079,00 \times 16 = 545.264,00 \text{ денари}^2$$

(оваа основица во претходниот период изнесуваше 12 просечни плати)

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, ..... управител на во трговско друштво изнесува:

$$34.079,00 \times 16 = 545.264,00 \text{ денари}^3$$

(оваа основица во претходниот период изнесуваше 12 просечни плати)

<sup>1</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 64/09)

<sup>2</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

<sup>3</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за примања за самовработено лице изнесува:

**$34.079,00 \times 12 = 408.948,00$  денари<sup>4</sup>**  
**(оваа основица во претходниот период изнесуваше 8 просечни плати)**

Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2018 година изнесува:

**76,8 денари<sup>5</sup> за период од 01.01.2018 година**

Вредноста на бодот за платите на јавнообвинителските службеници за 2018 година изнесува:

**76,8 денари<sup>6</sup> за период од 01.01.2018 година**

Вредност на коефициентот за платите на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, изнесува:

**25.726,00 денари<sup>7</sup>**  
 **$25.726,00 \times 104\% = 26.755,00$  денари<sup>8</sup>**

Лично ослободување при годишно пресметување на данокот на доход за 2018 година изнесува:

**90.372,00 денари<sup>9</sup>**

Лично ослободување при месечно пресметување на данокот на доход за 2018 година изнесува:

**$90.372,00 : 12 = 7.531,00$  денари**

**Стапки за придонеси од бруто плата за 2018 година:**

---

<sup>4</sup> Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

<sup>5</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 5/18)

<sup>6</sup> Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 185/17)

<sup>7</sup> член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 97/10)

<sup>8</sup> член 1 од Законот за изменување на Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 139/14)

<sup>9</sup> Објава од Министерот за финансии („Службен весник на РМ“ бр. 193/17)

Имајќи ги во предвид одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и во 2018 година се применуваат истите стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од бруто плата како и во 2017 година и тоа:

Бруто плата за 2017 година	
Вид на придонес	Стапка на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување	18%
Задолжително здравствено осигурување	7,3%
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување	0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност	1,2%
<b>Вкупно</b>	<b>27%</b>

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации меѓу кои и:

- Бруто плата 2018 година – најниска и највисока основица за пресметување на придонеси (повеќе информации можете да обезбедите од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/622>);
- Пресметка на плата за 2018 година – Нова верзија на клиентски софтвер “МПИН” (кои можете да ги превземете од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/618>);
- Од 1 Јануари 2018 – нов начин на пресметување и плаќање на персоналниот данок Е – PDD.UJP.GOV.MK (кои можете да ги превземете од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/617>);
- Физички лица – до 15 јануари поднесете пријава за регистрација за ДДВ (кои можете да ги превземете од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/619>);
- Организатори на зелени пазари – до 15 јануари поднесете извештај за корисниците на тезги на зелени пазари за 2018 година (кои можете да ги превземете од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/620>);
- Известување за евиденциите на влезни/излезни фактури како прилог на ДДВ – 04 пријавата (кои можете да ги превземете од следниот линк: <http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/621>);